

"ДИПЛОМАТСКОТО ШОУ" НА ИЛИНКА МИТРЕВА ВО АВСТРАЛИЈА

По последнава "туристичка прошетка" на министерката за надворешни работи Илинка Митрева, со тринаесетчлената делегација од Македонија во Австралија, дали уште треба да ги умножуваме илузиите, и да се убедуваме самите дека и ние "водиме политика"!?

Да водиме...!, ама погубна, срамна за националното достоинство, понижувачка за сите нас, каде и да се наоѓаме.

За појаснување ќе почнеме од изјавата на премиерот на Австралија, господинот Џон Хауард, само една седмица пред посетата на министерката.

Имено, господинот Хауард во Грција изјави дека во односот со спорот кој Грција го има со северниот сосед, австралиската држава ја поддржува Грција! Потоа веднаш следуваа реакции од македонските заедници во Австралија, и барања да се повлече изјавата, бидејќи ги навредува чувствата на 200.000 Македонци, кои живеат во Австралија!

Но, на сè тоа, за жал, останала глупа државата Република Македонија (без никаква реакција) и особено Министерството за надворешни работи и министерката Митрева, која во стил на "голем дипломат", доаѓа со тринаесетчлената делегација во Австралија, целосно игнорирајќи ја изјавата на првиот човек на Австралија, премиерот Џон Хауард. Најверојатно со намера дека на "лице место" ќе ги "збуни" австралиските власти и со "невидена дипломатска реторика" ќе ги убеди за 30 минути (колку што беше удостоена од нејзиниот колега Александар Даунер), дека таа, сепак, доаѓа да отвори Амбасада на Република Македонија, а не на БЈРМ!

Но, што се случи?! Госпоѓа Митрева е примена (само) на 30-минутна средба со нејзиниот колега Даунер, на која децидно ѝ било кажано дека за Австралија остануваме БЈРМ, со следниве зборови: "Вие дома можете да си се викаете како што сакате, но за

нас останува БЈРМ".

По оваа "дипломатска победа", во просториите на Амбасадата била пресечена црвена лента, само во присуство на тринаесетчлената делегација и новинари од македонската заедница. Без ниту еден претставник на Австралија ниту, пак, гостин, без ниту еден претставник на бројната македонска заедница, и без ниту еден претставник на јавните гласила на Австралија (ТВ-куќи и весници), кои патем речено ниту, пак, ја забележаа посетата на министерката, иако таа и нејзината делегација минаа осум дена во Австралија!

На крај сите остануваме збунети! Дали се отвори Амбасадата на Република Македонија или не?! Дали се официјализираа работите со Амбасадата?! Дали министерката Митрева премолчно прифати да не прекрстат... или во спротивно немаме уште Амбасада и воспоставени официјални дипломатски односи?! Па, зошто тогаш осум-

дневната прошетка на делегацијата, на чело со министерката, низ Сиднеј, Мелбурн, Камбера, дури и Перт! Отседнувања во најскапите елитни хотели и шетање по егзотичните австралиски заливи?!

Дали Македонија е толку богата држава да може да си го дозволи ова луксузирање, особено по еден дипломатски нокаут, зададен од домаќините?!

Па, како ли тоа ние им изгледаме на другите?! Полни со контроверзи, сиромашни, а отмени!!

Можеби ако се погледнеме со нивните очи ќе успееме да се протнеме низ овој ветар и магла... кои ни ги сее сегашната власт во Македонија, со тешките дубиози за знамето, името и кој знае што уште не...

**Сузана Чесмациска,
Мелбурн, Австралија**

ГРЦИЈА НЕ МОЖЕ ДА НИ ГО ОСПОРУВА ЕДИНСТВЕНОТО ИМЕ

Ова не е колумна туку фуснота. Пред да го создаде светот Господ прво го одделил небото од земјата. Па, така и македонските политичари, наместо да го "гњават" светот треба да се соочат со реалноста и да разграничат и да утврдат каде со кое име ќе им се обраќаат (но, јас им изразувам почит за принципиелноста на СиЦГ, Турција и Албанија, кои на меѓународна манифестација ја освојуваат Македонија со меѓународно прифатеното "име" - БЈРМ). Тоа важи и за Грција

која треба веќе еднаш да прифати дека две баби и три жаби не се пет, односно дека не може за себе да зема две имиња, а некому да му го ospорува правото на единственото. Инаку, има Господ, а тој не дозволи некој кој отиде на таков мизерен начин да добие бодови за висок пласман. Штета што музичарите забораваат на лакрдијата. "Мажот" ги направи сите можни отстапки, но и покрај тоа го тепаат каде што ќе стигнат, па дури и во соблекувалните. Затоа треба да се очекува

кога во Уставот ќе го внесе и второто име (веројатно заслепен од морковот-ЕУ), политички многу мудро да му објасни на народот дека тоа не е промена на Уставот и на уставното име, туку нивно содржинско збогатување. Ако сè што носи панталони и има влакна околу устата (кога веќе нема брада како Љубчо), особено во ова време на жените, токму работа. Треба, исто така, еден ден Бранко да ја "искусува" мажественоста со промената на Светиот крст и, се разбира, дека и то-

гаш ќе му нема рамен. Невверојатно, но вистинито. "Ливерпул" - европски шампион. Но, ако се има во вид дека "Милан" играше конвенционален фудбал, а "Ливерпул" софистициран артифициелен фудбал како и целиот овој свет, тогаш тоа и не е толку чудно. Како што не е чудно и што шпанскиот фудбал моментно е број еден.

**Богдан Иванов,
Велика Британија**

ПОДДРШКА ДО СИТЕ ТЕЛЕСНИ И ТРУДОВИ ИНВАЛИДИ

Односот на нашето општество кон трудовите и телесните инвалиди беше причината да реагирам преку едно писмо, кое се одлучив да го доставам до Вашата редакција.

Како граѓанин на ова општество, пет години сум член на трудовите инвалиди, со загубена работна способност, со матичен број на инвалидска документација 060205-545221 при Општина Кисела Вода на град Скопје, Решение ФПИО бр. 557097.

Писмово го испраќам со следнава поддршка до сите телесни и трудови инвалиди со стопроцентна инвалидност.

Почесто телевизиските медиуми и јавните гласила објавуваат репортажи на граѓани со тежок и лесен инвалидитет, кои изразуваат негоднување и жалење бидејќи државата не им посветува доволно внимание, така како што заслужуваат. Мислам конкретно на скратената нега на граѓани со телесна инвалидност од 30 до 10 отсто. Според мое видување, тука некој сепак треба да сноси одговорност. Одговорност сноси довчерашниот министер за труд и социјална политика на Република Македонија, господинот Јован Манасиев-

ски, како министер на Владата. Ова го направи самоиницијативно со мала поддршка на Владата. Одговорните здруженија затаија со потребната поддршка, која требаше да им се даде на инвалидите за враќање на првобитниот Закон. Јас како трудов инвалид ја осудувам одлуката и донесениот Закон, за скратување на негата на инвалидите од

Република Македонија и барам неотповиклива оставка на господинот Манасиевски и Здружението да поведе законска истрага за кривична одговорност на тогашниот министер господинот Манасиевски.

**Злате Кимовски,
Скопје**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

**НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА! МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ. ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА!
УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87, 1000 СКОПЈЕ REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM**

МОНОГРАФИИ

Монографски изданија кои го прикажуваат нашето богато културно и духовно наследство од антиката до денес.

ИКОНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА
- Колчата на Светог

ТЕРАКОТНИТЕ ИКОНИ
ВО МАКЕДОНИЈА

Арт. ТРАЈКО ДИМИТРОВ

ТРАДИЦИЈАТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
XVII-XX век - во две книги

Св. КИРИЛ и Св. МЕТОДИЈ ВО
ДЕЛАТА НА ЗОГРАФИТЕ 8-10 век

РОДОЉУБ АНАСТАСОВ



ТАБЕРНАКУЛ

31 15 329; 31 27 073
нижарница 31 33 058

contact@tabernakul.com.mk
www.tabernakul.com.mk

